

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Фонд за осигурување на
депозити

31 декември 2020 година



Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилог 1-Годишна сметка	
Прилог 2-Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До Основачот на
Фондот за осигурување на депозити

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити („Фондот“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 27.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Фондот. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење наведените финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиска состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСП“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондот со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО Скопје




Јасна Дуковска-Јегени
Овластен ревизор

Скопје, 15 март 2021 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на ниту како GTIL, и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Купувачите се обврзуваат да сфаќаат дека сите фирми членки на GTIL не обезбедува услуги на ниту како GTIL, и нивните фирми членки не се обврзани една на друга и не се солидарни за дејата или пропустите на други фирми членки.

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	2020	2019
Во 000 денари			
За годината што завршува на 31 декември			
Приходи од камата	6	95,522	145,819
		95,522	145,819
Трошоци за вработените	7	(10,602)	(9,219)
Депрецијација и амортизација	10,11	(1,289)	(1,596)
Останати оперативни расходи	8	(5,616)	(4,299)
Добивка пред оданочување		78,015	130,705
Данок на добивка	9	(7,821)	(13,112)
Добивка за годината		70,194	117,593
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		70,194	117,593

Извештај за финансиската состојба

	Белешка	2020	Во 000 денари На 31 декември 2019
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	10	19,843	20,920
Нематеријални средства	11	-	212
		19,843	21,132
Тековни средства			
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	12	13,930,548	17,167,925
Парични средства и парични еквиваленти	13	678,377	213,917
Побарувања од осигуреници	14	11,598	-
Останати побарувања	15	-	9
Побарувања за данок на добивка		5,026	8,734
		14,625,547	17,390,585
Вкупно средства		14,645,390	17,411,717
Капитал			
Уплатен капитал	16	10,300	10,300
Фонд за сигурност		13,943,672	17,283,727
Нераспределена добивка за годината		70,194	117,593
		14,024,166	17,411,620
Обврски			
Краткорочни обврски			
Обврски за штети	17	621,156	-
Останати обврски	18	68	97
		621,224	97
Вкупно капитал и обврски		14,645,390	17,411,717

Овие финансиски извештај се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 26 февруари 2021 година и потпишани во негово име од:


Amir Shehri
в.д. Директор, u.d. Drejtor




Dragi Polevski
Сметководител

Финансиски извештаи
31 декември 2020

Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал 000 мкд	Фонд за сигурност 000 мкд	Нераспределена добивка за годината 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2020	10,300	17,283,727	117,593	17,411,620
Пресметана и наплатена техничка премија	-	719,884	-	719,884
Поврат на средства за предходно платено обештетување	-	-	-	-
Обештетување на штедачите (Белешка 16)	-	(4,177,532)	-	(4,177,532)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	-	-	-
Пренос во фонд за сигурност	-	117,593	(117,593)	-
Трансакции со основачот	10,300	13,943,672	-	13,953,972
Добивка за годината	-	-	70,194	70,194
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-
На 31 декември 2020	10,300	13,943,672	70,194	14,024,166
На 01 јануари 2019	10,300	16,405,687	206,033	16,622,020
Пресметана и наплатена техничка премија	-	672,932	-	672,932
Поврат на средства за предходно платено обештетување	-	-	-	-
Обештетување на штедачите (Белешка 16)	-	(925)	-	(925)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	-	-	-
Пренос во фонд за сигурност	-	206,033	(206,033)	-
Трансакции со основачот	10,300	17,283,727	-	17,294,027
Добивка за годината	-	-	117,593	117,593
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	117,593	117,593
На 31 декември 2019	10,300	17,283,727	117,593	17,411,620

Финансиски извештаи
31 декември 2020

Извештај за паричните текови

	Белешка	Во 000 денари	
		Година што завршува на 31 декември 2020	31 декември 2019
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		78,015	130,705
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација	10, 11	1,289	1,596
Приходи од камата	6	(95,509)	(145,819)
		(16,205)	(13,518)
<i>Промени во оперативните средства и обврски</i>			
Наплатени премии за осигурување		707,027	672,932
Поврат на средства за предходно платено обесштетување			-
Платено обесштетување во тековната година		(3,555,092)	(925)
Останати средства		(9)	15
Останати обврски		(29)	(11)
		(2,864,308)	658,493
Прилив по камати		95,502	145,819
Платен данок од добивка		(4,111)	(14,733)
Нето паричен тек (употребен во) / од оперативни активности		(2,772,917)	789,579
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема	10	-	(509)
Купување на државни записи		(16,173,324)	(17,372,117)
Приливи од продажби / доспевање на државни записи		19,410,701	16,520,651
Нето паричен тек од / (употребен во) инвестициони активности		3,237,377	(851,975)
Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти			
		464,460	(62,396)
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот	13	213,917	276,313
Парични средства и парични еквиваленти на крајот	13	678,377	213,917

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст „Фондот“) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015 и 27/2016). Врз основа на Одлука бр. 02-176/1 донесена на ден 26 јуни 2014 година од страна на Управниот одбор на Фондот, во Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14 и 102/14) во насловот зборот „Скопје“ се брише. Основач на Фондот е Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2020 година изнесува 10 лица (2019: 11 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица, депозити врзани за парични картички издадени од банки основани во Република Северна Македонија и девизни приливи на физички лица. Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средства на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата може да ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија и од Народна банка на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на конечното решение на гувернерот на НБРСМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ ја претставува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечното решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Доколку, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

- дополнителни уплати од банките, филијалите на странските банки и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во месецот кој му предходи на месецот во кој гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија го донел решението за укинување на дозвола за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница;
- задолжување во земјата и странство;
- позајмици од Буџетот на Република Северна Македонија.

Општи информации (продолжува)

Доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити на физички лица, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРСМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на настанувањето на ризичниот настан. Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

2. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.1. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Фондот.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
1 ЕУР	61.6940	61.4856

2.3 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

2.4 Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

2.5 Расходи од надомести и провизии

Расходите од надомести и провизии се признаваат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.6 Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот на датумот на известување се состојат од побарувања од осигуреници, останати побарувања и парични средства и паричните еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 12 месеци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Иницијално признавање и депривирање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на вложувањата кои се расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.7 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4 до 5 години
Возила	4 години

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во тековните добивки во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижност и опрема (продолжува)

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со нето сметководствената вредност. Истите се вклучуваат во тековните добивки или загуби во периодот кога настануваат.

2.9 Нематеријални средства

Нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на правопрпорционалната метода во период од 4 години. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

2.10 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на депрецијација и амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

2.11 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка и во домашни банки.

2.12 Премија за осигурување на депозитите

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на Управен Одбор бр.02-381 на седницата одржана на ден 07 ноември 2017 година премиската стапка во висина од 0,5% на годишно ниво (до 31 октомври 2017 година) е намалена на 0,25 % на годишно ниво (од 01 ноември 2017 година) и истата важи од тогаш до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.13 Уплатен капитал и нераспределена добивка

Уплатен капитал

Капиталот на сопственикот ја претставува објективната вредност на уплатените средства.

Нераспределена добивка

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година и
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Северна Македонија.

2.14 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години.

2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измерени, откажани или истечени.

2.16 Надомести за вработените и плати

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавачи во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Фондот не врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.17 Данок на добивка

Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат фондот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

2.18 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Фондот со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Фондот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се обелоденуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

3.1 Ризик при управување со капитал

Фондот управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет.

Структурата на капиталот на Фондот се состои од уплатен капитал, фондот за сигурност и нераспределената добивка за годината.

3.2 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, средствата со кои располага, Фондот се пласирани во должнички хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба како што следи:

	(000 мкд)	
	2020	2019
Класи на финансиски средства – сметководствена вредност		
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	13,930,548	17,167,925
Парични средства и парични еквиваленти	678,377	213,917
Побарувања од осигуреници	11.596	-
Останати побарувања	-	9
	14,620,521	17,381,851

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

Валутен ризик

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што сите средства на Фондот се во денари.

Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства и каматноносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Фондот нема каматносно побарувања и обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРСМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата се со фиксна каматна стапка и имаат рок на доспевање од 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

3.4 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРСМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 99% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обесштетување на штедачите.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

	Тековни		Не тековни
	1 до 12 месеци	1 до 5 години	Над 5 години
31 декември 2020	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд))
Обврски за штети	621,156	-	-
Останати обврски	68	-	-
		-	-
<hr/>			
31 декември 2019			
Обврски за штети	-	-	-
Останати обврски	97	-	-
	97	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.5.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5.2 Финансиски средства и обврски кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2020	2019	2020	2019
Финансиски средства				
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	13,930,548	17,167,925	13,943,672	17,167,925
Парични средства и парични еквиваленти	678,377	213,917	678,377	213,917
Побарувања од осигуреници	11,596	-	11,596	-
Останати побарувања	-	9	-	9
	14,620,521	17,381,842	14,620,521	17,381,842
Финансиски обврски				
Обврски за штети	621,156	-	621,156	-
Останати обврски	68	97	68	97
	621,224	97	621,224	97

Вложувања во хартии од вредност

Објективна вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Парични средства и еквиваленти

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

Побарувања по камати и останати побарувања

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Обврски за штети и останати обврски

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

4.1. Значајни сметководствени проценки и влијанието на COVID-19 пандемијата

Како резултат на COVID-19 пандемијата, која имаше влијание на економијата и финансиските пазари, Фондот дополнително ја анализираше соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2020 година и нивното влијание на финансиската позиција, паричните текови и резултатите од работењето.

Обезвреднување и мерење на објективна вредност на финансиски средства

Нема значајни промени на финансискиот пазар во текот на 2020 година кои би предизвикале промени во мерењето на финансиските средства како и преценка на соодветноста на објективната вредност и проценка на евентуално обезвреднување на вложувањата пред се поради нивниот краток рок на доспевање поради што не се евидентирани исправки на вредност поради обезвреднување на финансиските средства како резултат на COVID-19 пандемијата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Финансиски средства и обврски по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2020

Средства според Извештајот за финансиската состојба

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	13,930,548	-	13,930,548
Побарувања од осигуреници	-	11,596	11,596
Останати побарувања	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	-	678,377	678,377
Вкупно	13,930,548	689,973	14,620,521

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	621,156	621,156
Останати обврски	68	68
Вкупно	621,224	621,224

31 декември 2019

Средства според Извештајот за финансиската состојба

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	17,167,925	-	17,167,925
Останати побарувања	-	9	9
Парични средства и парични еквиваленти	-	213,917	213,917
Вкупно	17,167,925	213,926	17,381,851

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	-	-
Останати обврски	97	97
Вкупно	97	97

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Приходи од камата

	2020	2019
Државни записи (Белешка 12)	95,485	145,797
Казнена камата по основ на премии за осигурување	24	22
Остнати приходи	13	-
	95,522	145,819

7 Трошоци за вработените

	2020	2019
Нето плати	6,680	5,910
Персонален данок и задолжителни придонеси	3,467	2,995
Надомест за зкупнина на стан	215	258
Јубилејни награди	31	56
Отпремнина	209	-
	10,602	9,219

Вработените во Фондот за осигурување на депозити во текот на исплатата на обештетувањето на депонентите од Еуро стандард Банка АД Скопје во стечај, покажаа стручна подготвеност, брзина, колегијалност и успешност во организирањето и реализацијата на целокупниот процес на обештетување. Во текот на 2020 година, согласно колективниот договор на вработените во Фондот за осигурување на депозити им беше исплатена плата за деловна успешност, со исклучок на в.д. директорот.

8 Останати оперативни расходи

	2020	2019
Трошоци од продажба на финансиски имот	2,809	-
Надомести на членови на УО	682	682
Трошоци за професионални услуги и чланарини	661	513
Трошоци за комуналии	326	360
Трошоци за амортизација на трошоци за стекнување на државни записи	236	526
Трошоци за одржување	181	248
Телекомуникациски трошоци	162	190
Трошоци за возило	177	117
Административни и маркетинг трошоци	117	940
Провизии и надомести	64	60
Премии за осигурување	48	54
Трошоци за службени патувања	22	412
Останато	131	197
	5,616	4,299

Во текот на 2020 година, Фондот реализираше трошоци во износ од 2,809 илјади денари од продажба на државните записи пред датумот на достасување, со цел обезбедување на средства за обештетување на депонентите на Еуро стандард Банка АД, Скопје во стечај (види Белешка 16).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според даночниот биланс за 2020 и 2019 година е како што следи:

	2020	2019
Добивка пред оданочување	78,015	130,705
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	194	418
Даночна основа	78,209	131,123
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалувањето	78,209	131,123
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка	7,821	13,112
Ефективна даночна стапка	10.02%	10.03%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10 Недвижности и опрема

	Градежни Објекти	Компјутери	Возила	Мебел и опрема	Вкупно
На 01 јануари 2019 година	32,350	2,107	1,814	3,251	39,522
Набавки во текот на годината	-	429	-	80	509
Расходување	-	-	-	(69)	(69)
На 31 декември 2019	32,350	2,536	1,814	3,262	39,962
На 01 јануари 2020 година	32,350	2,536	1,814	3,262	39,962
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-
Расходување	-	(658)	-	(20)	(678)
На 31 декември 2020	32,350	1,878	1,814	3,242	39,284
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2019 година	11,280	2,005	1,246	3,215	17,746
Депрецијација за годината	809	84	454	18	1,365
Расходување	-	-	-	(69)	(69)
На 31 декември 2019	12,089	2,089	1,700	3,164	19,042
На 01 јануари 2020 година	12,089	2,089	1,700	3,164	19,042
Депрецијација за годината	808	125	114	30	1,077
Расходување	-	(658)	-	(20)	(678)
На 31 декември 2020	12,897	1,556	1,814	3,174	19,441
Нето евидентирана вредност					
На 01 јануари 2019	21,070	102	568	36	21,776
На 31 декември 2019	20,261	447	114	98	20,920
На 31 декември 2020	19,453	322	-	68	19,843

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

11 Нематеријални средства

	Софтвер
На 01 јануари 2019 година	923
На 31 декември 2019	923
На 01 јануари 2020 година	923
На 31 декември 2020	923
Акумулирана амортизација	
На 01 јануари 2019 година	480
Амортизација за годината	231
На 31 декември 2019	711
На 01 јануари 2020 година	711
Амортизација за годината	212
На 31 декември 2020	923
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2019	443
На 31 декември 2019	212
На 31 декември 2020	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2020	2019
Краткорочни должнички хартии од вредност		
- Државни записи	13,930,548	17,167,925
	13,930,548	17,167,925

Државните записи, чиј рок на доспевање е дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 0.40% до 0.60% годишно (2019: 0.50% до 0.80% годишно).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2020 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во вкупен износ од 95,485 илјади Денари (2019: 145,797 илјади Денари) (Белешка 6).

13 Парични средства и парични еквиваленти

	2020	2019
Тековна сметка во НБРСМ	54,848	210,423
Тековни сметки кај домашни банки	623,514	3,486
Парични средства во благајна	15	8
	678,377	213,917

Тековни сметки кај домашни банки со состојба на 31 декември 2020 година во износ од 620,694 илјади денари се однесуваат на наменски средства префрлени од страна на Фондот за обештетување на депонентите на Еуростандард Банка АД, Скопје во стечај (види Белешка 17).

За средствата во НБРСМ, Фондот не добива камата. Тековните сметки кај домашни банки не заработуваат камата (2019: 0.00% на годишно ниво).

14 Побарувања од осигуреници

	2020	2019
Побарувања од осигуреници	11,596	-
	11,596	-

Побарувања од осигуреници се однесува на ненаплатена премија од НЛБ Банка за месец декември 2020 година.

15 Останати побарувања

	2020	2019
Останати одложени трошоци	-	9
	-	9

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Капитал

Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Северна Македонија и истиот на 31 декември 2020 година изнесува 10,300 илјади денари (2019: 10,300 илјади денари).

Фонд за сигурност

На 31 декември 2020 година вложувањата и паричните средства на Фондот изнесуваат 4.94% (2019: 6.12%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и штедилниците во Република Северна Македонија, членки на Фондот.

На 12.08.2020 година, согласно одлука бр.15-20139 на Гувернерот на Народна Банка на Република Северна Македонија се укина дозволата за основање и работење на Еуростандард Банка АД, Скопје со што се утврдија услови за отворање на стечајна постапка. Врз основа на оваа одлука, на истиот датум Фондот донесе одлука за престанок на членство на Еуростандард Банка АД, Скопје во Фондот како и одлука да се пристапи кон обесштетување на депонентите согласно законската регулатива и интерните акти на Фондот. Вкупниот износ за обесштетување е утврден на 4,177,523 илјади денари од кои износот од 4,176,597 беше префрлен на четири банки исплатувачи на осигурените депозити.

Обесштетувањето на штедачите во вкупен износ од 9 илјади денари, извршено во текот на 2020 година, се однесува на обесштетување на штедачите од Македонска Банка Скопје - во ликвидација.

Во 2019 обесштетување од 925 илјади денари се однесува на штедачите од Македонска банка Скопје - во ликвидација.

17 Обврски за штети

	2020	2019
Обврски за штети	621,156	-
	621,156	-

Обврските за штети во износ од 621,156 илјади денари заклучно со 31 декември 2020 година се однесуваат на обврски за обесштетување на депонентите на Еуростандард Банка АД, Скопје во стечај за кои, во најголем дел, се префрлени средства на наменски сметки во четири банки – исплатувачи (види Белешка 16 и Белешка 13). Мал дел од обврските во износ од 462 илјади денари ќе бидат обештетени директно од страна на Фондот.

18 Останати обврски

	2020	2019
Обврски кон добавувачи	66	97
Обврски кон вработени	2	-
	68	97

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

19 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Северна Македонија. Управниот одбор функционира со пет члена (2019: пет члена). Именувани од Владата на Република Северна Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРСМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

	2020	2019
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 12)	13,930,548	17,167,925
Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 13)	54,848	210,423
Приходи од камати (Белешка 6)	95,485	145,797
<u>Расходи по провизии и надомести</u>	<u>24</u>	<u>25</u>

Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

	2020	2019
<u>Надомести за органите на управување</u>	<u>1,262</u>	<u>1,475</u>
	1,262	1,475

20 Неизвесни превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Фондот редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Фондот кои би можеле да се појават во иднина.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Фондот подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според оценките на Раководството на Фондот на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

21 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

ЕМБС: 05147948

Целосно име: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	212.346,00			12,00
3	-- Останати нематеријални средства	212.346,00			12,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	20.919.899,00			19.843.119,00
5	-- Недвижности (006+007)	20.261.915,00			19.453.163,00
7	-- Градежни објекти	20.261.915,00			19.453.163,00
8	-- Постройки и опрема	657.984,00			389.956,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	17.167.924.770,00			13.930.548.363,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	17.167.924.770,00			13.930.548.363,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	17.167.924.770,00			13.930.548.363,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	17.167.924.770,00			13.930.548.363,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	17.167.924.770,00			13.930.548.363,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	8.734.147,00			16.622.436,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)				11.596.286,00
53	-- Побарувања од осигуреници				11.596.286,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	8.734.147,00			5.026.150,00
60	-- Тековни даночни средства	8.734.147,00			5.026.150,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	213.917.381,00			678.376.479,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	8.780,00			
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	17.411.717.323,00			14.645.390.409,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	149.353.293,00			149.344.540,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	17.411.620.469,00			14.024.166.288,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	10.299.958,00			10.299.958,00

74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	17.283.727.292,00			13.943.672.126,00
75	-- Законски резерви	17.283.727.292,00			13.943.672.126,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	117.593.219,00			70.194.204,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	96.854,00			621.224.121,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)				621.155.862,00
101	-- Обврски спрема осигуреници				621.155.862,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	96.854,00			68.259,00
108	-- Обврски кон вработените				2.564,00
110	-- Останати обврски	96.854,00			65.695,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	17.411.717.323,00			14.645.390.409,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	149.353.293,00			149.344.540,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	145.819.260,00			95.522.024,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	145.819.260,00			95.522.024,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	145.819.260,00			95.522.024,00
220	-- Приходи од камати	145.819.260,00			95.508.957,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики				13.067,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	15.113.675,00			17.506.844,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	15.113.437,00			14.460.813,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)				4.307,00
264	-- Останати трошоци				4.307,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	15.113.437,00			14.456.506,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.595.172,00			1.289.114,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	9.219.020,00			10.601.572,00
270	-- Плати и надоместоци	5.910.150,00			6.679.976,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	546.180,00			626.109,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.448.941,00			2.841.243,00
274	-- Останати трошоци за вработените	313.749,00			454.244,00

275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки			4.444,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	4.299.245,00		2.561.376,00
277	-- Трошоци за услуги	2.096.338,00		820.812,00
278	-- Материјални трошоци	569.491,00		493.459,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.633.416,00		1.247.105,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	238,00		3.046.031,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	238,00		3.046.031,00
288	-- Расходи за камати	11,00		709,00
289	-- Расходи за курсни разлики	227,00		
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)			2.809.697,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба			2.809.697,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)			235.625,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања			235.625,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	130.705.585,00		78.015.180,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	130.705.585,00		78.015.180,00
312	-- Данок на добивка	13.112.366,00		7.820.976,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	117.593.219,00		70.194.204,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00		11,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
329	-- Добивка за годината	117.593.219,00		70.194.204,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	117.593.219,00		70.194.204,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	812.700,00			812.700,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	609.516,00			812.688,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	203.184,00			12,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	32.349.901,00			32.349.901,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	12.087.986,00			12.896.738,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< =	20.261.915,00			19.453.163,00

	АОП 007 од БС)			
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	7.679.571,00		6.933.318,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	7.021.587,00		6.543.362,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	657.984,00		389.956,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	531.658,00		531.658,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	531.658,00		531.658,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	2.535.211,00		1.877.591,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	2.088.760,00		1.555.808,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	446.451,00		312.783,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	213.917.381,00		678.376.479,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	96.854,00		65.695,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)			4.444,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	583.180,00		56.568,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	54.146,00		48.422,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	193.214,00		162.062,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	247.901,00		181.184,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	898.807,00		63.586,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	119.090,00		313.297,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	40.297,00		53.396,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	359.813,00		325.906,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	1.090,00		400,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	29.500,00		26.380,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	136.532,00		87.377,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	249.400,00		247.200,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	422.867,00		22.056,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	682.213,00		682.213,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	81.448,00		18.824,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	147.500,00		147.500,00

710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	49.988,00			129.312,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			11,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	95.522.024,00			

Потпишано од:

Dragi Polevski

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,
 OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2
 DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2-Годишен извештај

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2020 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2021 година

Содржина

РЕЗИМЕ.....	3
I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА.....	5
II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2020 – 31.12.2020).....	13
III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА).....	16
IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2020 ГОДИНА.....	21
V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА	24
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ	24
ДОНЕСЕНИ АКТИ	24
КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	26
ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	27
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	28
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ	28
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ.....	30

РЕЗИМЕ

Сосема неочекувано и надвор од сите политички, економски и социјални предвидувања, 2020 година засекогаш ќе биде запаметена како најтешката година со која се соочил светот по Втората Светска војна, поради ширењето на заразната болест COVID 19, која предизвика светска здравствена, економска и финансиска криза. За жал, оваа болест продолжува да влијае на сите сфери на општественото живеење во сите држави во светот, без оглед на степенот на нивниот развој.

Како последица на борбата со COVID 19 и тешката економска и финансиска криза со која се соочи стопанството во Република Северна Македонија, стапката на раст на бруто - домашниот производ за 2020 година во Северна Македонија е негативна и изнесува – 4,4%¹. Макроекономски показатели кои ја обележуваат 2020 година се инфлацијата од 1,2% во 2020, споредено со 0,8% за 2019 година. Стапката на невработеност во 2020 година изнесува 16,6, која е 0,7% помала во однос на стапката на невработеност во 2019 година, стапката на вработеност во 2020 година изнесува 47,5%, која е 0,2% повисока од стапката на вработеност во 2019 година². Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во ноември 2020 година, изнесува 41.141 денари³.

Во април 2020 година, Фондот за осигурување на депозити склучи Меморандум за соработка заради одржување на финансиската стабилност со Народната банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурување и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување со цел преку поголема меѓусебна координираност на регулаторите да се оствари навремена и ефикасна идентификација на системските ризици и навремено и усогласено да се преземат активности за спречување и намалување на нивното влијание врз финансискиот систем.

Најзначаен настан кој ја обележа работата на Фондот за осигурување на депозити во 2020 година, беше ризичниот настан кој се случи на 12.08.2020 година, кога гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија ја одзема дозволата за работа на „Еуростандард банка“ АД Скопје, членка на Фондот за осигурување на депозити. Исплатата на обесштетувањето на 137.107 депоненти со право на обесштетување започна на 15.09.2020 година, преку четири банки - исплатувачи. До 31.12.2020 година беа исплатени 85,1% од вкупно пресметаното обесштетување во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај и тоа на 10.800 депоненти.

¹ Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

² Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

³ Извор: Државен завод за статистика

Со оглед на состојбата и светската криза која не ги одмина домаќинствата и стопанството во Северна Македонија, растот на депозитите на население од 4,2% за 2020 година, иако е најнизок во последните 3 години, е позитивен и охрабрувачки⁴. На 31.12.2020 година, износот на вкупните депозити на населението изнесуваше 295,7 милијарди денари или 4,8 милијарди евра, од кои 52,5% се денарски депозити, а 47,5% се девизни депозити. Наплатата на премиите во 2020 година се одвиваше по стапка од 0,25% на годишно ниво. Премиите се пресметуваат врз основа на движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициското портфолио на Фондот во 2020 година се намали за 18,9% во однос на 2019 година што беше предизвикано од исплатата на обесштетување на ризичниот настан во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. На 31.12.2020 година, вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 13.936,2 милиони денари според нивната номинална вредност односно 13.930,2 милиони денари сегашна вредност. Фондот во текот на 2020 година учествуваше на 14 аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Фондот во јуни, 2020 година преку online врска имаше своја презентација на резултатите од спроведеното истражување на јавното мислење во рамките на состанокот на Комитетот за односи со јавност при Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI).

Како активен член на ЕФДИ, Фондот учествуваше и на редовното Годишно Собрание на EFDI кое исто така се одржа online.

Фондот за осигурување на депозити учествуваше на online прославата на Светкиот ден на штедење во организација и преку соработка со Македонската банкарска асоцијација.

в.д. Директор, u.d Drejtori
Amir Shabani


⁴ Имено, во последните 3 години, најголем раст на депозитите на населението е забележан во 2018 година во износ од 9,1% на годишно ниво (2019:7,4%).

I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА

Вкупниот износ на депозитите на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија на крајот на месец декември 2020 година изнесуваше 295,7 милијарди денари (4,8 милијарди евра). Месечните движења на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија се прикажани во Графикон бр.1 или поединечно по месеци во Табела бр1. Годишниот раст на депозитите изнесува 4,2%, од кои најголем удел има растот на депозитите од 2,2% во месец декември 2020 година, кој се должи на авансната исплата на пензии во последниот месец од годината, пракса на поголемиот број банки во последните неколку години.

Растот од 4,2% на годишно ниво е помал од растот на депозитите на населението остварен во 2019 година (7,4%) што секако и единствено се должи на големата светска криза, последица на пандемијата предизвикана од заразната балет COVID 19. Според анализите, утврдено е дека депозитите по видување во декември 2020 година имаат пораст од 19,1% споредено со истите во декември 2019 година, додека пак орочените депозити имаат пад од 7,1%. Изразено во проценти орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2020 година учествуваат со 50,7%, односно депозитите по видување учествуваат со 49,3%. Од аспект на валутната структура, денарските депозити имаат пораст од 2,9%, а девизните депозити пораст од 5,6% споредено со декември 2019 година.

Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во текот на 2020 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Табела 1. Месечни движења на вкупни депозити на население во 2020 година


(во илјади денари)

Период	Проекции за движење на вкупни депозити на население во РСМ согласно Финансискиот план за 2020 година	Проекции на месечен пораст на вкупни депозити на население во 2020 година (во проценти)	Вкупни депозити на население во РСМ во 2020 година	Месечен пораст на депозити на население во текот на 2020 година во проценти
31.12.2019	284.647.045		283.786.050	
31.01.2020	283.508.457	-0,40	283.911.635	0,04
28.02.2020	285.776.524	0,80	286.376.205	0,87
31.03.2020	286.633.854	0,30	286.532.439	0,05
30.04.2020	288.640.291	0,70	288.045.821	0,53
31.05.2020	290.372.133	0,60	288.879.724	0,29
30.06.2020	291.533.621	0,40	291.266.794	0,83
31.07.2020	293.574.356	0,70	292.696.860	0,49
31.08.2020	295.042.228	0,50	286.668.487	-2,06
30.09.2020	296.812.482	0,60	289.300.257	0,92
31.10.2020	297.702.919	0,30	288.557.387	-0,26
30.11.2020	299.786.839	0,70	289.420.071	0,30
31.12.2020	308.780.445	3,00	295.686.631	2,17
	Вкупно	8,20		4,17

Извор: Административни податоци на ФОД

Пред почетокот на пандемијата во месеците јануари и февруари 2020 година, месечниот раст на депозитите на населението изнесува 0,04% (декември 2019:јануари 2020) и 0,87% (јануари 2020:февруари 2020). При воведување на првите мерки за заштита од ширењето на заразната болест COVID 19, во март 2020 година, месечниот раст изнесува 0,05% (февруари 2020:март 2020), а потоа во април 2020 се забележува минимално зголемување на растот од 0,53% (март 2020:април 2020). Во мај 2020, растот на депозитите изнесува 0,29% (април2020:мај 2020), во јуни 0,83 (мај 2020:јуни 2020) и во јули 2020 0,49% (јуни 2020:јули 2020). Во август 2020 е забележан најголем пад од -2,1% (јули 2020:август 2020), што се должи на ризичниот настан кој се случи во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. По овој настан, во септември 2020 има пораст од 0,92% (август 2020:септември 2020), и повторно пад од -0,26% во октомври 2020, што пак може да е последица на големиот бран новозаболени од COVID 19 во тој период. Во месеците ноември 2020 и декември 2020 има повторна стабилизација на растот на вкупните депозити на население и тоа 0,30% во ноември 2020 (октомври 2020:ноември 2020) и 2,17% во декември 2020 (ноември 2020:декември 2020).


Графикон 2. Раст на депозити по месеци во текот на 2020 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Годишниот раст на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија во последните три години е прикажан во Графикон бр.3.

Графикон 3. Годишен раст на депозити 2018-2020




Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на депозитите на население од аспект на валутна структура покажува дека во јануари и февруари 2020, пред почетокот на пандемијата, има раст на девизните депозити, но во март 2020, со воведување на првите мерки за здравствена заштита на населението се забележува пад на девизните депозити од -0,58% (февруари 2020:март 2020). Потоа, сè до август 2020, девизните депозити забележуваат раст. Во август 2020 кога се случи ризичниот настан во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај повторно се забележува пад од -0,47% (јули 2020:август 2020). По овој настан, растот на девизните депозити се стабилизира и изнесува 0,49% во декември 2020 (ноември 2020:декември 2020). Денарските депозити имаат вообичаен пад од -1,25% во јануари 2020 (декември 2019:јануари 2020), но и најголем пад од -3,5% во август 2020, што секако се должи на затворањето на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. Во септември 2020 година се забележува

стабилизација на растот на денарските депозити и тоа од 1,28% (август 2020:септември 2020) и повторно пад од - 0,73% во октомври 2020, што може да се должи на високиот број на ново заразени од COVID 19 во тој период (видливо и во растот на вкупните депозити на население во тој период). Потоа, доаѓа до стабилизација на растот и тој е најголем во декември 2020 во висина од 3,73%. Овој раст се забележува секоја година поради предвремената исплата на декемвриските пензии.


Графикон 4. Движење на денарски и девизни депозити во 2020 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Денарските депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2020 година учествуваат со 52,5%, наспроти 47,5% учество на девизните депозити во вкупните депозити на население (Графикон 5).


Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население во текот на 2020 година
(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Според рочноста, депозитите по видување имаат годишен раст од 19,1%, додека орочените депозити имаат пад од -7,1% во однос на 2019 година. (Графикон 6).


Графикон 6. Движење на депозити по видување и орочени депозити во 2020 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите по видување во вкупните депозити на население на 31.12.2020 година изнесува 49,26%, а учеството на орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2020 година изнесува 50,74%. На Графиконот бр.7 е прикажано учеството на депозитите по видување и орочените депозити во вкупните депозити на население во последните три години: 2018, 2019 и 2020 година.


Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население во 2018, 2019 и 2020 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Нивото на обесштетување согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити изнесува 30.000 евра во денарска противвредност по депонент по банка или штедилница. Во Прилог бр.1 од овој извештај се прикажани кварталните движења на вкупните депозити на население класифицирани според законскиот праг на обесштетување од 1,85 милиони денари или 30.000 евра во денарска противвредност. Анализата на депозитите на население согласно висината на обесштетувањето покажува дека учеството на депозитите на население **до 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во последните два квартали од 2020 година со 53,9%, а најниско во вториот квартал од 2020 година во износ од 53,3%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра** во денарска противвредност е највисоко во вториот квартал од 2020 година со 46,7% , а најниско во третиот квартал од 2020 година со 46,1% (Графикон 8).


Графикон 8. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во вкупни депозити на население (IVQ.2019 година – IVQ.2020 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност се анализираат и поединечно по банки и штедилници, па оттука учеството на депозитите на население **до 30.000 евра во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во последните два квартали од 2020 година со 53,8%, а најниско во вториот квартал од 2020 година во износ од 53,2%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра во денарска противвредност во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во вториот квартал од 2020 година со 46,8% , а најниско во последните два квартали од 2020 година со 46,2% (Графикон 9).


Графикон 9. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност **во банки** во вкупни депозити на население во банки – членки на ФОД (IVQ.2019 година – IVQ.2020 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите **до 30.000 евра во штедилници** во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во последниот квартал од 2020 година со 77,3%, а најниско во првиот квартал од 2020 година со 74,2%. Учеството на депозитите **над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилниците** во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во првиот квартал од 2020 со учество од 25,8%, а најниско во последниот квартал на 2020 година, 22,8% (Графикон 10).

Графикон 10. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност **во штедилници** во вкупни депозити на население во штедилници – членки на ФОД (IVQ.2019 година – IVQ.2020 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Наплатата на премиите во 2020 година се одвиваше според редовните процедури, по утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво.

Вкупните средства кои Фондот ги наплатил во 2020 година по основ на премија изнесуваат 719,8 милиони денари или 11,7 милиони евра (Графикон 11).


Графикон 11. Движење на месечен износ на премии во 2020 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Стапката на покриеност на депозитите на население (вкупни парични средства на Фондот во однос на вкупни депозити на население) во текот на 2020 година е највисока во август 2020 година со 6,25%, а најниска во декември 2020 со 4,94%. Падот на стапката на покриеност се должи на намалување на вкупните парични средства на Фондот за осигурување на депозити кои беа потребни за исплата на обесштетувањето на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај (Графикон 12).

Графикон 12. Движење на стапка на покриеност во 2020 година
(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2020 – 31.12.2020)


Инвестициското портфолио на Фондот во 2020 година се намали за 18,9% во однос на 2019 година што беше предизвикано од исплатата на обесштетување на ризичниот настан во “Еуростандард Банка” АД Скопје во стечај кој се случи на 12 август 2020 година.

На 31.12.2020 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 13.936,2 милиони денари според нивната номинална вредност односно 13.930,2 милиони денари сегашна вредност. На годишно ниво бележи намалување од 3,2 милијарди денари односно намалување од 18,9% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2019 година. Инвестициското портфолио во првиот семестар на 2020 година бележеше зголемување што соодветствуваше на зголемување на прибраните средства на Фондот по основ на премии од неговите членки и на приходите по основ на инвестираните средства во хартии од вредност. Сепак по ризичниот настан во месец август, 2020 година во „Еуростандард Банка” АД Скопје во стечај, инвестициското портфолио на Фондот започна да се намалува поради отпочнување на процесот на исплата на обесштетување на депонентите. Вкупното обесштетување кое Фондот за осигурување на депозити го исплати на наменските сметки во банките исплатувачи по основ на обесштетување на депоненти од Еуростандард Банка АД Скопје во стечај изнесуваше близу 4,2 милијарди денари при што за обезбедување на средствата Фондот изврши продажба на државни записи во износ од 3,4 милијарди денари и не учествуваше на закажаната аукција во месец септември, 2021 година по основ на достасани државни записи, со што средствата беа алоцирани во резервниот фонд за исплата на обесштетување на депонентите.

Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи за крајот на 2020 година (18 милијарди денари, сегашна вредност), индексот изнесува 77,4%. Анализата на инвестициското портфолио на Фондот укажува на правилно инвестирање на средствата на Фондот во однос на планираните записи во првиот семестар на 2020 година каде индексот на планирани записи во однос на инвестирани записи е идентичен со минимално зголемување во однос на планираното од 0,4% по што во вториот семестар на 2020 година започнува процесот на намалување на средствата на Фондот заради исплата на обесштетувањето на депоненти и влијаеше на намалување на инвестираните средства во однос на планираното. (Графикон 13).

Графикон 13. Инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во 2020 година

(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на Фондот

Фондот учествуваше на 14 аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 31.12.2020 година тој сооднос изнесуваше 95,3%.

Инвестициското портфолио на Фондот на крајот на година е составено од државни записи со рок на доспевање од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови беше 0,5% и 0,6% на годишно ниво до октомври, 2020 по што се намали на 0,4% и истата се задржа до крајот на 2020 година. Вкупниот приход на Фондот по основ на камата од новите записи во 2020 година изнесува 38 милиони денари. Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесува 485 илјади денари.

Табела 2. Преглед на динамиката на нови и планирани државни записи и камата за истите во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
(во денари)

2020/месеци	Нови државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2020 (во номинален износ)			Планирани државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2020 (во номинален износ)			Разлика во номинален износ 4-6	Индекс 4/6	Камата за новите државни записи			Провизија
	датум на уплата	датум на достасување	нови ДЗ	датум на достасување	достасани ДЗ	планирани ДЗ			каматна стапка (%)	камата до достасување	камата до 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
јануари			531.920.000		501.890.000	560.000.000	-28.080.000	95,0%		2.675.558	2.477.094	35.000
	29.01.2020	27.01.2021	531.920.000	29.01.2020	501.890.000	560.000.000			0,50	2.675.558	2.477.094	35.000
февруари	12.02.2020	10.02.2021	699.510.000	12.02.2020	599.300.000	650.000.000	49.510.000	107,62%	0,50	3.518.535	3.122.213	35.000
март	04.03.2020	03.03.2021	2.974.800.000	04.03.2020	5.024.040.000	5.110.000.000	-2.135.200.000	58,22%	0,50	14.963.244	12.414.560	35.000
	04.03.2020	03.03.2021	5.082.800.000				-27.200.000	99,47%				
		продадено	2.108.000.000							5.097.712	5.097.712	
април			1.810.000.000		1.700.800.000	1.770.000.000	40.000.000	102,26%		9.104.300	6.621.083	70.000
	01.04.2020	31.03.2021	610.000.000	01.04.2020	500.930.000	560.000.000	50.000.000	108,93%	0,50	3.068.300	2.309.653	35.000
	15.04.2020	14.04.2021	1.200.000.000	15.04.2020	1.199.870.000	1.210.000.000	-10.000.000	99,17%	0,50	6.036.000	4.311.430	35.000
мај			970.000.000		903.100.000	970.000.000	0	100,00%	0,60	5.849.100	3.728.000	35.000
	13.05.2020	12.05.2021	970.000.000	13.05.2020	903.100.000	970.000.000						
јуни	17.06.2020	16.06.2021	96.780.000	17.06.2020	41.990.000	100.000.000	-3.220.000	96,78%	0,60	583.583	315.842	30.000
јули	01.07.2020	16.06.2021	360.000.000	01.07.2020	295.010.000	350.000.000	10.000.000	102,86%	0,60	2.088.000	1.091.724	35.000
август			0	05.08.2020	616.530.000	680.000.000	-680.000.000	0,00%	0,00	0	0	0
септември	16.09.2020	15.09.2021	249.480.000		205.800.000	570.000.000	-320.520.000	43,77%	0,60	1.504.364	438.084	35.000
				16.09.2020	505.800.000							
				продадено	300.000.000							
октомври			2.210.000.000		2.132.810.000	2.200.000.000	10.000.000	100,45%		8.901.880	1.667.415	70.000
	14.10.2020	13.10.2021	660.000.000	14.10.2020	592.830.000	660.000.000	0	100,00%	0,40	2.658.480	569.674	35.000
	28.10.2020	27.10.2021	1.550.000.000	28.10.2020	1.539.980.000	1.540.000.000	10.000.000	100,65%	0,40	6.243.400	1.097.741	35.000
ноември	18.11.2020	17.11.2021	2.100.000.000		2.040.830.000	3.090.000.000	-990.000.000	67,96%	0,40	8.458.800	999.254	35.000
				18.11.2020	3.013.830.000							
				продадено	973.000.000							
декември			1.960.000.000		1.891.220.000	2.000.000.000	-40.000.000	98,00%		7.894.880	470.966	70.000
	02.12.2020	01.12.2021	940.000.000	02.12.2020	878.740.000	1.000.000.000	-60.000.000	94,00%	0,40	3.786.320	301.657	35.000
	16.12.2020	15.12.2021	1.020.000.000	16.12.2020	1.012.480.000	1.000.000.000	20.000.000	102,00%	0,40	4.108.560	169.309	35.000
Вкупно:			13.962.490.000		15.953.320.000	18.050.000.000	-4.087.510.000	77,4%		70.639.956	38.443.947	485.000

Извор: Административни податоци на Фондот

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2020 година, се случиле вкупно 12 ризични настани. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од дванаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 5,7 милијарди денари. Од 1997 година до 31.12.2020 година се обесштетени вкупно 30.878 депоненти во вкупен износ од 4,9 милијарди денари што претставува 86,5% исплатени обврски од ФОД за обесштетување кон депонентите. Останатите 11,9% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 0,8 милијарди денари (Табела 3).

На 12.08.2020 година се случи најголемиот ризичен настан од формирањето на Фондот. Имено, на тој ден, гувернерката на НБРСМ ја одзема дозволата за работа на „Еуростандард банка“ АД Скопје. Во моментот на одземање на дозволата за работа на „Еуростандард банка“ АД Скопје, според големината и износот на осигурените депозити во Фондот за осигурување на депозити беше квалификувана како средна банка.

Со оглед на специфичните услови во кои настана овој ризичен настан, т.е. во услови на светска борба со заразната болест COVID 19, органите на управување со ФОД, како и стручните служби веднаш преземаа работни обврски со цел да се поедностави и олесни процесот на обесштетување. Беа преземени следните чекори:

- Со измени во Правилникот за начинот и постапката на обесштетување на депонентите во случај на настанување на ризичен настан, се креираше можност стечајниот управник да издаде електронски Потврди во „pdf“ формат, потпишани со дигитален потпис, кои понатаму електронски се дистрибуираат до банките – исплатувачи. На тој начин се елиминираше процесот на физичко подигнување на Потврдите за сопственост од страна на депонентите со право на обесштетување. Така се модернизираше овој дел од процесот, но и се избегна делот на создавање долги редици со физичко присуство на депонентите што оди во прилог на заштита на здравјето на граѓаните.
- Во Правилникот се направи измена и во делот на размена на информации помеѓу ФОД и стечајниот управник, т.е. се овозможи целосен електронски трансфер на податоци преку креирање на „XML“ фајл кој лесно и ажурно може да се користи за внесување и изнесување на податоци од базата во банката во стечај во базата на

ФОД. На овој начин се олесни креирањето на крајниот список на депоненти со право на обесштетување и генерирање на понатамошни бази со кои се врши размена кон банките - исплатувачи.

- Веднаш започна процес на избор на најповолни банки кои ќе се вклучат во исплатата на обесштетувањето како банки - исплатувачи. Заради дисперзија на ризикот од заболување и поради големиот број (137.107) на депоненти со право на обесштетување кои требаше да се исплатат, Фондот одлучи да го спроведе процесот на обесштетување преку четирите најголеми банки во Република Северна Македонија, кои воедно имаат и разгранета мрежа на филијали и експозитури низ територијата на целата држава: Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје.
- Конечниот список на депоненти со право на обесштетување беше достапен за Фондот на 04.09.2020 година. Во рок од 36 часа Фондот изврши распределба на депонентите по банки - исплатувачи и дистрибуција на електронските Потврди за сопственост на депозити. За распределба на депонентите по банки – исплатувачи се користеше едноставен критериум „првата буква од презимето на депонентите по кирилично писмо“.
- По интензивните подготовки, на 15.09.2020 година започна исплатата на обесштетување на депонентите од Еуростандард банка АД Скопје во стечај.

Во првите десет работни дена од почетокот на исплатата, кај сите банки – исплатувачи, динамиката на исплата се одвиваше со исто темпо, а вкупниот процент на исплатено обесштетување изнесуваше 70,7% од пресметаното обесштетување. Тоа претставува една од најуспешните исплати на обесштетување не само во нашиот систем за осигурување и обесштетување на депозити, туку и во рамките на европските системи. Во првиот месец на исплатата, процентот на исплатено обесштетување изнесуваше 76,2%, а до крајот на 2020 година, заклучно со 31.12.2020 година исплатени се 85,1% од пресметаното обесштетување.

Анализата на исплатени износи на обесштетување согласно висината на депозитите покажува дека најголем процент од **94,3%** на исплатени депозити припаѓаат на депозити во износ од 1.200.001-1.850.889 денари (≈20.000 до 30.000 евра), т.е. до максималниот праг на обесштетување, **91,15%** на депозити во износ од 600.001-1.200.000 (≈10.000 до 20.000 евра), **81,8%** на депозити во износ од 300.001-600.000 денари (≈5.000 до 10.000 евра), **72%** на депозити во износ од 100.001-300.000 денари (≈1.500 до 5.000 евра), **61,7%** на депозити во износ од 60.001-100.000 денари (≈1.000 до 1.500 евра), **54,5%** на депозити во износ од 30.001-60.000 денари (≈500 до 1.000 евра), **40,9%** на депозити во износ од 20.001-30.000 денари (≈320 до 500 евра), **30,5%** на депозити во износ од 10.001 – 20.000 денари (≈160 до 320 евра), **14,5%** на депозити во износ од 5.001-10.000 денари (≈80 до 160 евра), **6,7%** на

депозити во износ од 1.001-5.000 денари (\approx 16 до 80 евра), **1,7%** на депозити во износ од 501-1.000 денари (\approx 8 до 16 евра), **0,8%** на депозити во износ од 101-500 денари (\approx 1,5 до 8 евра) и **0,2%** на депозити во износ од 1 – 100 денари (\approx 0,1 до 1,5 евра). Колку се помали износите на депозитите, толку се намалува процентот на исплатени депозити во соодветната категорија. Најмала исплата има во категориите до 20.000 денари. Имено, **69.516 неисплатени депоненти** припаѓаат на категоријата од 1 – 100 денари (\approx 0,1 до 1,5 евра), 20.670 неисплатени депоненти во категоријата од 101-500 денари, 8.148 неисплатени депоненти во категоријата од 501-1.000 денари, 15.373 неисплатени депоненти од категоријата од 1.001-5.000 денари, 5.745 неисплатени депоненти од категоријата од 5.001-10.000 денари и 3.065 неисплатени депоненти во категоријата од 10.001-20.000 денари.

Како и претходно, искуството покажува дека депонентите не се заинтересирани да го остварат своето право на обесштетување доколку се работи за неатрактивни износи на исплата на обесштетување.

Покрај исплата на обесштетување преку четирите банки-исплатувачи, Фондот обработи и реализираше 65 случаи на исплата на обесштетување по основ на наследство на починати лица – депоненти на Еуростандард банка АД Скопје во стечај.

Во табела број 4 е прикажана исплатата на депонентите со право на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај од почетокот на исплатата на 15.09.2020 до 31.12.2020 година.

Во 2020 година, Фондот за осигурување на депозити, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборот на доверители во Експорт – Импорт Банка А.Д. Скопје во стечај и „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

Табела 3. Преглед на обесштетување исплатено на депонентите на членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан од формирање на ФОД до 31.12.2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Име на банка /штедилница каде настанал ризичен настан	Датум на почеток на исплата на обесштетување	Вкупни депозити	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување		Процент на пресметано обесштетување во однос на вкупни депозити	исплатено/пресметано			Неисплатено обесштетување	
				Износ	Депоненти	Износ	Депоненти		Процент на исплатено обесштетување во однос на пресметано обесштетување	Процент на исплатени депоненти во однос на вкупен број на депоненти за обесштетување	Износ	Депоненти	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Експорт импорат банка а.д. Скопје	29.03.2007	106.227.033	95.608.486	1.166	92.386.606	606	90,00	96,63	51,97	3.221.880	560	
2	Митштедилница - Куманово	10.07.2003	6.790.124	6.769.326	56	6.767.552	33	99,69	99,97	58,93	1.774	23	
3	Штедилница ИНКО д.о.о. Скопје	22.09.2010	11.927.740	11.771.613	60	11.630.312	39	98,69	98,80	65,00	141.301	21	
4	Алмако банка а.д. Скопје	18.08.2000	2.850.307	1.784.964	721	381.205	10	62,62	21,36	1,39	1.403.759	711	
5	Македонска банка а.д. - Скопје	04.12.2007	1.543.168.575	1.304.590.349	115.121	1.164.206.250	18.319	84,54	89,24	15,91	140.384.099	96.802	
6	А.Д. Радобанк Скопје	25.08.2005	86.224.736	76.005.556	3.629	72.412.381	785	88,15	95,27	21,63	3.593.175	2.844	
7	Штедилница Киро Кучук - Велес	15.09.2006	3.351.082	3.318.630	762	3.239.487	186	99,03	97,62	24,41	79.143	576	
8	Штедилница Фершпед Д.О.О. Скопје	13.04.2010	6.218	6.218	230	0	0	100,00	0,00	0,00	6.218	230	
9	Еуростандард банка АД, Скопје Центар	15.09.2020	5.391.610.346	4.176.239.365	136.997	3.554.028.981	10.800	77,46	85,10	7,88	622.210.384	126.197	
10	Штедилница Унипроком Скопје	01.02.2000	7.881.535	5.118.309	144	4.919.528	79	64,94	96,12	54,86	198.781	65	
11	Штедилница Интерфалко д.о.о. - Скопје	19.12.2012	17.832.485	17.832.485	62	17.824.557	21	100,00	99,96	33,87	7.928	41	
	Вкупно		7.177.870.178	5.699.045.298	258.948	4.927.796.858	30.878	79,40	86,47	11,92	771.248.440	228.070	
	Вкупно во евра		116.346.325	92.376.006		79.874.815					12.501.190		

Табела 4: Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од Еуростандард бака АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 31.12.2020 година

Висина на обесштетување	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			Неисплатено обесштетување		
	Вкупен број на Потврди	Вкупен износ на пресметано обесштетување	Број на исплатени Потврди	Вкупен износ на исплатено обесштетување	Процент на исплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување	Број на неисплатени Потврди	Вкупен износ на неисплатено обесштетување	Процент на неисплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување
1.850.890-99.999.999	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.200.001-1.850.889	1.314	2.232.102.416,00	1.238	2.104.604.028,00	94,29	76	127.498.388,00	5,71
600.001-1.200.000	901	754.296.107,00	818	687.559.036,00	91,15	83	66.737.071,00	8,85
300.001-600.000	974	408.637.324,00	792	334.351.447,00	81,82	182	74.285.877,00	18,18
100.001-300.000	2.002	346.819.883,00	1.413	249.662.850,00	71,99	589	97.157.033,00	28,01
60.001-100.000	1.453	112.442.665,00	891	69.373.356,00	61,70	562	43.069.309,00	38,30
30.001-60.000	2.826	117.450.068,00	1.523	63.948.157,00	54,45	1.303	53.501.911,00	45,55
20.001-30.000	1.675	40.958.999,00	680	16.735.188,00	40,86	995	24.223.811,00	59,14
10.001-20.000	4.359	60.302.108,00	1.294	18.395.960,00	30,51	3.065	41.906.148,00	69,49
5.001-10.000	6.664	47.551.796,00	919	6.879.258,00	14,47	5.745	40.672.538,00	85,53
1.001-5.000	16.268	43.966.780,00	895	2.931.661,00	6,67	15.373	41.035.119,00	93,33
501-1.000	8.274	5.888.500,00	126	98.792,00	1,68	8.148	5.789.708,00	98,32
101-500	20.799	5.070.719,00	129	39.484,00	0,78	20.670	5.031.235,00	99,22
1-100	69.598	1.765.853,00	82	3.646,00	0,21	69.516	1.762.207,00	99,79
Вкупно:	137.107	4.177.253.218,00	10.800	3.554.582.863,00	85,09	126.307	622.670.355,00	14,91
во евра		67.708.132,23		57.616.346,21			10.092.883,51	

Извор: Административни податоци на Фондот

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01 - 31.12.2020 година

Во текот на 2020 година Фондот за осигурување на депозити ги остварил долунаведените финансиски резултати:

Табела 5. Финансиски резултати на Фондот во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
(во денари)

Опис	
Приходи	95.522.024
Расходи	17.506.844
Бруто добивка	78.015.180
Данок на добивка	7.820.976
Нето добивка	70.194.204

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 6. Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2020 година
(во денари)

Опис	
Средства	14.645.390.409
<i>Нематеријални средства</i>	12
<i>Материјални средства</i>	19.843.119
<i>Вложувања</i>	13.930.548.363
<i>Парични средства</i>	678.376.479
<i>Побарувања</i>	16.622.436
Капитал, резерви и обврски	14.645.390.409
<i>Капитал</i>	10.299.958
<i>Резерви на сигурност</i>	13.943.672.126
<i>Акумулирана добивка</i>	70.194.204
<i>Обврски за штета</i>	621.155.862
<i>Останати краткорочни обврски</i>	68.259

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31.12.2020 година

(во илјади денари)

Опис	Состојба 31.12.2019	%	План 31.12.2020	%	Состојба 31.12.2020	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА	17.411.717	100,00	18.217.735	100,00	14.645.390	100,00	84,11	80,39
<i>Нематеријални средства</i>	212	0,00	124	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Софтвер и слични права	212	0,00	124	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Материјални средства</i>	20.920	0,12	20.186	0,11	19.843	0,14	94,85	98,30
Недвижности	20.262	0,12	19.453	0,11	19.453	0,13	96,01	100,00
Опрема	658	0,00	733	0,00	390	0,00	59,27	53,21
<i>Вложувања</i>	17.167.925	98,60	18.003.521	98,82	13.930.548	95,12	81,14	77,38
Дванаесетмесечни записи	17.167.925	98,60	18.003.521	98,82	13.930.548	95,12	81,14	77,38
<i>Парични средства, побарувања, разграничувања</i>	222.660	1,28	193.904	1,06	694.999	4,75	312,13	358,42
Парични средства	213.917	1,23	189.843	1,04	678.377	4,63	317,12	357,34
1. Парични средства во банки	213.909	1,23	189.837	1,04	57.668	0,39	26,96	30,38
2. Парични средства, наменски средства	0	0,00	0	0,00	620.694	4,24	0	0
3. Благајна	8	0,00	6	0,00	15	0,00	187,50	250,00
Побарувања	8.734	0,05	4.036	0,02	16.622	0,11	190,31	411,84
1. Побарувања по основ премии	0	0,00	0	0,00	11.596	0,08	0	0
2. Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3. Аконтации на данок на добивка	8.734	0,05	4.036	0,02	5.026	0,03	57,55	124,53
Разграничувања	9	0,00	25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.АВР	9	0,00	25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	17.411.717	100,00	18.217.735	100,00	14.645.390	100,00	84,11	80,39
<i>Капитал и резерви</i>	17.411.620	100,00	18.217.615	100,00	14.024.166	95,76	80,54	76,98
Уплатен капитал	10.300	0,06	10.300	0,06	10.300	0,07	100,00	100,00
Фонд за сигурност	17.283.727	99,26	18.129.829	99,52	13.943.672	95,21	80,68	76,91
Добивка за годината	117.593	0,68	77.486	0,43	70.194	0,48	59,69	90,59
<i>Тековни обврски</i>	97	0,00	120	0,00	621.224	4,24	640.437,11	517.686,67
Обврски за штети	0	0,00	0	0,00	621.156	4,24	0	0
Останати обврски	97	0,00	120	0,00	68	0,00	70,10	56,67
1.Останати краткорочни обврски	97	0,00	120	0,00	68	0,00	70,10	56,67
2.ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0

Извор: Административни податоци на Фондот

**Биланс на успех на Фондот за осигурување на депозити
за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година**

(во илјади денари)

Опис	01.01- 31.12.2019	%	План 31.12.2020	%	01.01- 31.12.2020	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ	145.819	100,00	102.921	100,00	95.522	100,00	65,51	92,81
1. Државни записи- дванаесетмесечни	145.797	99,98	102.921	100,00	95.485	99,96	65,49	92,78
2. Депозити по видување-НБРМ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3. Депозити по видување- деловни банки	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
4. Казнена камата по основ на премии	22	0,02	0	0,00	24	0,03	109,09	0
5. Камата од банки исплатувач	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
6. Позитивни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	13	0,01	0	0
РАСХОДИ	15.114	100,00	16.788	100,00	17.507	100,00	115,83	104,28
1. Трошоци за услуги	2.097	13,87	2.318	13,81	830	4,74	39,58	35,81
2. Амортизација и обезвреднување	1.595	10,55	1.348	8,03	1.289	7,36	80,82	95,62
3. Материјални трошоци	569	3,76	737	4,39	493	2,82	86,64	66,89
4. Останати трошоци од работа	1.634	10,81	1.750	10,42	1.247	7,12	76,32	71,26
5. Трошоци за вработените	9.219	61,00	10.635	63,35	10.602	60,56	115,00	99,69
6. Расходи по основ финансиски вложувања	0	0,00	0	0,00	3.046	17,40	0	0
Бруто добивка	130.705		86.133		78.015		59,69	90,58
Данок на добивка	13.112		8.647		7.821		59,65	90,45
Нето добивка	117.593		77.486		70.194		59,69	90,59

Извор: Административни податоци на Фондот

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот. Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија. Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева - член на УО по предлог на Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Ленче Тагасовска - в.д. член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Магдалена Симоновска - член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Нора Манова - Трајковска - в.д. член на УО по предлог на Народна Банка на Република Северна Македонија;
- Милена Перчинкова - в.д. член на УО по предлог на Македонската банкарска асоцијација.

ДОНЕСЕНИ АКТИ

Во 2020 година се одржаа 9 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 19 до 27 седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во овој период се:

- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2019 година;
- Одлука за расходување (отпис) на основните средства на Фондот за осигурување на депозити
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година;
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити 2019 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година;
- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година;
- Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки во 2020 на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за период од 01.01.2020 до 30.06.2020 година;
- Одлука за обесштетување на осигурените депозити на депонентите во “Еуростандард банка” АД Скопје во Фондот за осигурување на депозити;

- Одлука за престанок на членството на “Еуростандард банка” АД Скопје во Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на обесштетувањето на депонентите во случај на настанување на ризичен настан;
- Одлука за избор на банка – исплатувач за вршење на исплатата на осигурените депозити во Еуростандард банка АД Скопје;
- Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за овластување на директорот на Фондот за осигурување на депозити за донесување на поединечни одлуки за инвестиционото портфолио на Фондот;
- Одлука за усвојување на Извештајот за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за периодот од 01.1.2020 година до 30.6.2020 година;
- Одлука за попис на средствата и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2020 година;
- Одлука за усвојување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година;
- Одлука за попис на средствата и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2020 година.

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Во 2020 година во Фондот работат 10 лица од кои: еден е доктор на економски науки, двајца се магистри по економски науки, тројца се дипломирани економисти, еден е дипломиран правник со положен нотарски испит, еден дипломиран професор по албански јазик и книжевност, еден е вработен со ВСС и едно лице работи на одржување на хигиена. Директорот е единаесеттиот вработен во Фондот, именуван од Владата на Република Северна Македонија со мандат од 4 години.

Органограмот на работните места во 2020 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2020 година



* Непополнети работни места согласно Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за осигурување на депозити

ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Слика 2. Деловни процеси во Фондот за осигурување на депозити



МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во својство на полноправен член на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), и како еден од најактивните членови на Комитетот за односи со јавност при EFDI, Фондот за осигурување на депозити од Република Северна Македонија учествуваше на сите online состаноци кои беа закажани од меѓународните партнери.

Во рамките на соработката со Комитетот за односи со јавност при EFDI, Фондот на јунската online седница на Комитетот за односи со јавност при EFDI имаше своја презентација на резултатите од испитувањето на јавното мислење за постоење и функционирање на Фондот за осигурување на депозити кое беше за прв пат спроведено во РСМ во декември 2019 година.

Исто така, повторно преку online врска, Фондот учествуваше и на Годишното редовно собрание на EFDI, кое се одржа на 24.09.2020 година.

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Фондот за осигурување на депозити, од денот на одземање на дозволата за работа на „Еуростандард банка“ АД Скопје, до почетокот и во текот на исплатата на обесштетувањето на депонентите од оваа банка, беше постојано активен со издавање на соопштенија преку јавните медиуми, веб портали, телевизиски интервјуа и други масовни медиуми.

Во исто време, стручните служби на Фондот организираа воспоставување на Call Centar, кој беше во функција во, но и вон текот на работното време на Фондот. Се примаа повици од депонентите и се одговараше на сите прашања и дилеми кои тие ги имаа во врска со исплатата на обесштетувањето. Оваа пракса продолжи и активно функционира во целиот тек на исплатата на обесштетувањето на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.


Исто така, беа отворени посебни профили на социјалните мрежи Facebook и Instagram, каде постојано се споделуваа соопштенија во врска со начинот на исплата на обесштетувањето, висината на осигурените депозити, временската рамка за спроведување на исплатата на обесштетувањето, се известуваа депонентите за своите права и обврските на институциите вклучени во процесот на обесштетување.

Слика 3. Дел од насловите во медиумите посветени на Фондот за осигурување на депозити и исплатата на депонентите од Еуростандард банка АД Скопје во стечај



На 30.10.2020 година, во вонредни услови, преку online врска се одржа настан со кој се одбележа Светскиот ден на штедењето – 31 октомври. Овој настан беше организиран од страна на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Фондот за осигурување на депозити. На овој настан говор одржаа Претседателката на МБА, д-р Маја Стевкова - Штеријева, Министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими, гувернерката на Народната банка, д-р Анита Ангеловска - Бежоска и в. д директорот на Фондот, Амир Шабани.

Слика 4. Веб настан по повод Светскиот ден на штедењето, 31.10.2020 година



ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот во текот на 2020 година се спроведоа и редовните јавни набавки (техничко обезбедување на деловен простор, осигурување на деловен простор, набавка на средства за хигиена и други потребни производи).

Во мај 2020 се спроведе и процесот на ресертификација со стандардот за Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015.

Во текот на 2021 година, Фондот ќе продолжи со остварување на своите планирани активности.

Наш број 02 – 102
Скопје, 26.02.2021 година

в.д. Директор, u.d.Drejtor
Amir Shabani



Прилог бр.1 Движење на вкупни депозити на население во банки и штедилници по ниво на покриеност во 2020 година по квартали
(во денари)

	Опис	IVQ.2019	IQ.2020	IIQ.2020	IIIQ.2020	IVQ.2020
Депозити на население во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	151.634.035.874	151.925.746.718	156.197.354.882	154.924.717.277	160.182.880.178
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	130.929.621.802	133.460.705.244	133.950.665.792	133.207.985.787	134.358.893.931
	Вкупно	282.563.657.676	285.386.451.962	290.148.020.675	288.132.703.064	294.541.774.109
	До 30.000 евра за обештетување	51.740.132.400	52.345.739.700	52.723.313.100	52.445.685.600	53.179.611.060
	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.733.288	2.701.431	2.769.058	2.608.084	2.661.407
Број на поединечни штедачи во банки	Над 30.000 евра во денарска против вредност	28.050	28.282	28.486	28.336	28.733
	Вкупно	2.761.338	2.729.713	2.797.544	2.636.420	2.690.140
	Вкупно осигурени депозити	203.374.168.274	204.271.486.418	208.920.667.982	207.370.402.877	213.362.491.238
	До 30.000 евра во денарска против вредност	733.462.327	771.362.889	750.486.228	782.134.210	788.969.253
Депозити на население во штедилници	Над 30.000 евра во денарска против вредност	255.546.473	234.074.970	240.472.899	230.376.128	231.778.500
	Вкупно	989.008.800	1.005.437.859	990.959.127	1.012.510.338	1.020.747.753
	До 30.000 евра за обештетување	182.612.232	159.173.100	161.023.950	153.620.550	157.319.700
	До 30.000 евра во денарска против вредност	31.954	32.037	32.035	32.082	32.132
Број на поединечни штедачи во штедилници	Над 30.000 евра во денарска против вредност	99	86	87	83	85
	Вкупно	32.053	32.123	32.122	32.165	32.217
	Вкупно осигурени депозити	916.074.559	930.535.989	911.510.178	935.754.760	946.288.953
	До 30.000 евра во денарска против вредност	152.367.498.201	152.697.109.607	156.947.841.110	155.706.851.487	160.971.849.431
Вкупно депозити на население во банки и штедилници	Над 30.000 евра во денарска против вредност	131.185.168.275	133.694.780.214	134.191.138.691	133.438.361.915	134.590.672.431
	Вкупно	283.552.666.476	286.391.889.821	291.138.979.802	289.145.213.402	295.562.521.862
	До 30.000 евра за обештетување	51.922.744.632	52.504.912.800	52.884.337.050	52.599.306.150	53.336.930.760
	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.765.242	2.733.468	2.801.093	2.640.166	2.693.539
Број на поединечни штедачи во банки и штедилници	Над 30.000 евра во денарска против вредност	28.149	28.368	28.573	28.419	28.818
	Вкупно	2.793.391	2.761.836	2.829.666	2.668.585	2.722.357
	Вкупно осигурени депозити	204.290.242.833	205.202.022.407	209.832.178.160	208.306.157.637	214.308.780.191
	Вкупно депозити на население кај членките на Фондот	283.786.050.000	286.532.439.000	291.266.794.000	289.300.257.000	295.686.631.000
	Вкупни средства на фондот	17.381.842.151	17.581.992.435	17.783.809.499	15.029.841.130	14.620.521.128
Ниво на покриеност (Target ratio)	eligible (во однос на вкупни)	6,13	6,14	6,11	5,20	4,95

Извор: Административни податоци на Фондот



Grant Thornton

© 2021 Грант Торнтон ДОО. Сите права се задржани..

'Grant Thornton' се однесува на брендот под кој фирмите членки на Grant Thornton обезбедуваат услуги на уверување, даночни и консултантски услуги на своите клиенти и/или се однесува на една или повеќе фирми членки во смисла на соодветниот контекст. Grant Thornton International Ltd (GTIL) и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за дејствијата или пропустите на други фирми членки.